



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), се доставува

**ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР**

1. **Вид надзор:** редовен
2. **Субјект на надзорот:** телевизиски програмски сервис на Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје
3. **Период опфатен со надзорот:** од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година
4. **Датум на извршување на надзорот:** 17 февруари 2015 година
5. **Предмет на надзорот:**
 - **Член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10 часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година);
 - **Член 7 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги** (За 2014 година, исплатата на средствата (член 92 став 10), се врши до крајот на декември 2014 година, под услов трговските радиодифузни друштва да завршиле со производството на домашната документарна и/или домашната играна програма, до Министерството за информатичко општество и администрација да доставиле по една дигитална копија од сите снимени програми во максималната резолуција во која се снимени, како и да започнале со емитувањето на истите до крајот на декември 2014 година, кое треба да заврши до 31 јануари 2015 година);
 - **Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма** („Службен весник на Република Македонија,, бр. 180/14).
6. **Претходно изречена мерка:** нема



7. Констатации од надзорот:

Со анализа на податоците доставени од Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и при прегледување на снимките со кои располага Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, **не е констатирано прекршување** на член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Имено, Агенцијата утврди дека програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, во периодот од 1 јануари 2014 година до 31 јануари 2015 година, ја исполни обврската да произведе и да емитува најмалку 20 часа домашна играна програма (види Прилог бр.1) и најмалку 10 часа домашна документарна програма (види Прилог бр.2) емитувана во периодот од 7,00 до 23,00 часот.

8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи